

**Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“
објавува****Повик за пријавување на матуранти, студенти и дипломирани лица за
јавни говорници на теми поврзани со Ромите,
за ораторски настапи за одбележување на
8 април – Меѓународниот ден на Ромите**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за пријавување на матуранти, студенти и дипломирани лица за јавни говорници на теми поврзани со Ромите, за ораторски настапи за одбележување на 8 април – Меѓународниот ден на Ромите во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“. Проектот е финансиран од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Будимпешта.

Опис на ораторските настапи

ЗГ „РОМАВЕРЗИТАС“ за одбележување на 8 април – Меѓународниот ден на Ромите ќе организира ораторски настапи со јавни говори на теми за ромскиот народ – минато, сегашност и иднина. Темите на јавните говори, во согласност со афинитетите на селектираните јавни говорници, ќе ги опфатат: ромскиот идентитет, ромскиот јазик, ромската историја, култура и традиција, ромското/младинското движење/организирање, наративот за Ромите, актуелни прашања и проблеми на ромската заедница во Македонија и други теми кои се поврзани со Ромите.

Работни задачи на јавните говорници:

- Да подготват јавен говор за одредена тема во соработка и согласност со менторот и менаџментот на организацијата, најдоцна пет работни дена од првата средба;
- Да учествуваат на индивидуални и/или групни работните средби со менторот и менаџментот на организацијата во период од најмалку еден месец;
- Да ги почитуваат предлозите и препораките на менторот и менаџментот на организацијата;
- Да учествуваат на генералните проби;
- Да одржат јавен говор на ораторските настапи.

Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати за јавни говорници треба да ги исполнуваат следниве услови:

- да се редовни ученици во последна учебна година, доколку се матуранти;
- да се редовни студенти Роми на додипломски студии на државни или приватни универзитети во Република Македонија, доколку се студенти;
- да се дипломирани Роми, доколку се лица со завршено високо образование.

Документи за пријавување

Заинтересираните кандидати за јавни говорници треба да ги достават следниве документи:

- потврда за редовен ученик, доколку се матуранти;
- потврда за редовен студент, доколку студираат;
- скенирана диплома за завршено високо образование, за лица со завршено високо образование;

- пишан јавен говор на една од темите кои се посочени во повикот, кој ќе содржи најмалку 500 зборови, во А4 формат, проред 1.5, големина на букви 11, фонт Calibri;
- листа на активности поврзани со јавни говори на кандидатот, која ќе содржи наслов на активностите, кратка содржина за секоја активност, временски период, место на имплементација и организатор на активностите.

Оваа листа треба да биде испратена доколку кандидатот има претходно искуство со јавни говори, истата не е задолжителна.

Начин на пријавување

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk, со назнака **повик за јавни говорници за 8 април**.

Рок за пријавување

Пријавувањето за повикот за повик за јавни говорници за 8 април е најдоцна до **11 февруари 2018 година**.

Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Извршниот Одбор на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во февруари 2018.

Критериуми при процесот на селекција на кандидати се:

- исполнување на условите на пријавување;
- комплетноста на испратени документи за пријавување;
- квалитетот на пишаниот јавен говор;
- искуството во јавно говорење.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 076/225-568, секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk.